



А П Л И К А Ц И Ј А
за стипендија на студент запишан прв пат во прв или трет семестар во академската
2021/2022 година

Генерални информации за апликантот

Име и презиме _____
Дата и место на раѓање _____
Контакт-телефон _____
e-mail _____
Адреса на живеење _____

Фотографија
(не постара од
шест месеци)

Формално завршено образование (степен, вид и бодови)

Студент на Технички факултет-Битола по студиска програма

ПРАШАЛНИК

Образложете го вашиот интерес за високото образование?

Зошто ја одбравте оваа студиска програма?

Наведете дополнителни курсеви и обуки кои сте ги посетувале

Наведете освоени дипломи од прво, второ или трето место од домашни или меѓународни натпревари

Каде се гледате себе си во блиска иднина

Хоби и активности во слободно време:

Опишете се себе си преку пет карактеристики:

Дали сте запознаени и дали се согласувате со критериумите и обврските за корисникот на стипендија, доколку сте вие корисник на стипендија од ЕВН Македонија, АД Скопје?

ДА / НЕ

Генерални информации за солидарен гарант

(солидарен гарант може да биде само член на потесното семејство)

Име и презиме _____

Сродство со апликантот _____

Контакт-телефон _____

e-mail _____

Адреса на живеење _____

Во случај на неисполнување на обврските, лицето посочено како солидарен гарант има обврска да го надомести износот исплатен за стипендија за академската година за која е потпишан договорот.

Потребни документи:

- Копија од диплома за завршено средно образование;
- Копии од дипломи за посета на курсеви и други дополнителни обуки;
- Копии од дипломи за освоено прво, второ или трето место на домашни или на меѓународни натпревари, освоени за време на средното образование;
- Да достави потврда за редовен студент запишан во зимски семестар во академската 2021/2022
- Да достави уверение за положени испити и постигнат успех, до датумот на аплицирање
- Изјава дека не е корисник на стипендија или на кредит од друга установа, институција или компанија, потпишана и од солидарен гарант
- Изјава за обработка и користење на лични податоци на кандидатот и неговото потесно семејство
- Потврда за имотна состојба, работен однос и личен доход на солидарен гарант-потписник;
- Есеј од најмалку 250 збора на тема „Мојата иднина како електро инженер“.

Изјава

Изјавувам под целосна морална, материјална и кривична одговорност дека податоците наведени од моја страна во Апликацијата за стипендија се точни и вистинити.

Изјавил,

(име и презиме и потпис на апликантот)

Сите потребни документи треба да се испратат на stipendii@evn.mk најдоцна до **14.10.2022.**